

Службен весник

на Република Македонија

Број 195

25 октомври 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3557. Одлука за именување на членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	2	119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18).....	3
3558. Одлука за именување на неизвршен член на Советот на Народната банка на Република Македонија.....	3	3561. Исправка на Одлуката за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	4
3559. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	3	3562. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукцијата, содржината на програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата и содржината на потврдата за смрт и обдукцискиот протокол.....	5
3560. Автентично толкување на членот 29 став (2) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,		Огласен дел	1-72

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3557.**

Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**

I. За членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, се именуваат:

- 1) Сулејман Ахмеди, доктор на правни науки, од Тетово, професионално ангажиран со полно работно време, со мандат од пет години;
- 2) Злате Симоновски, дипломиран инженер по електротехника, од Битола, професионално ангажиран со полно работно време, со мандат до 10 ноември 2019 година и
- 3) Александра Кокароска, магистер по иновации и проектен менаџмент, од Прилеп, непрофесионално ангажиран член.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6084/1
24 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3558.

Врз основа на членот 49 став (4) од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

I. За неизвршен член на Советот на Народната банка на Република Македонија се именува

- професор Синиша Наумовски, доктор по економски науки од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6097/1 Претседател на Собранието
24 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Талат Цафери**, с.р.

3559.

Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО**

I. За член на Државниот совет за превенција на детско престапништво се избира

- Розалита Дојчиноска, полициски советник за контрола, надзор и превенција на полицијата, стандарди и контрола на квалитет во Единицата за стратешко планирање, стандарди и контрола на квалитет при Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6098/1 Претседател на Собранието
24 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Талат Цафери**, с.р.

3560.

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, даде

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

**НА ЧЛЕНОТ 29 СТАВ (2) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА („СЛУЖБЕН ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 И 120/18)**

Членот 29 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 85/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), гласи:

„(2) Трговско друштво не можат да основаат:

1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било носител на платниот промет е блокирана и лицата кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на тие друштва, се до-

дека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над истото не се отвори постапка на ликвидација или стечај;

2) друштвата над кои е отворена стечајна постапка, додека трае постапката;

3) лица кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на трговски друштва на кои во постапка пропишана со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност се додека трае забраната;

4) лице кое е содружник во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај;

5) содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка за бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб страницата на Централниот регистар, освен основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50% и

б) лица за кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители и изречена им е забрана за вршење професија, дејност или должност, се додека траат правните последици од забраната.“

Одредбата од членот 29 став (2) точка 4) треба да се толкува, така што, забраната за лице кое е содружник во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ), чија сметка е блокирана, додека трае

блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај, се однесува единствено за основање трговско друштво, а не и за стекнување влог во веќе основаното т.е. постоечкото друштво.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6112/1
24 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Цафери, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3561.

По извршеното срамнување со изворниот текст Законодавно-правната комисија утврди дека во текстот на Одлуката за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 191/2018) направена е техничка грешка поради што се дава

И С П Р А В К А НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Во точката 1 под б) за членови, во алинејата 3, наместо зборовите: „магистер по бизнис право“, треба да стојат зборовите: „дипломиран правник со положен правосуден испит“.

Бр. 11-6058/2
24 октомври 2018 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3562.**

Врз основа на член 276 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕГЛЕДОТ НА УМРЕНИТЕ И ОБДУКЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ ЛИЦА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА СМРТ И ОБДУКЦИСКИОТ ПРОТОКОЛ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на спроведувањето на прегледот на умрените и обдукцијата, содржината на програмата и начинот на спроведување на обуката на овластените лица за преглед на умрени лица, како и формата и содржината на потврдата за смрт и обдукцискиот протокол („Службен весник на Република Македонија“ број 185/18), по членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Потврдата за смрт согласно овој правилник, до денот на овластувањето на лицата од член 268 став 1 од Законот за здравствената заштита, ќе се пополнува од страна на лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој правилник, биле овластени за преглед на умрени лица и пополнување на потврдата за смрт.“

Член 2

Прилогот број 3 се заменува со нов Прилог број 3 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-84731/1

22 октомври 2018 година

Скопје

Министер за внатрешни работи,

Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 10-4951/7

22 октомври 2018 година

Скопје

Министер за здравство,

доц.д-р **Венко Филипче, с.р.**

Прилог бр. 3

ПРОГРАМА

за спроведување на обуката за овластени лица за преглед на умрени лица

1. Смрт и умирање
2. Причина за смрт и пополнување на потврдата за смрт
3. Видови на смрт:
 - 3.1 Клиничка
 - 3.2 Мозочна
 - 3.3 Привидна
 - 3.4 Биолошка
4. Начин на настанување на смрт
 - 4.1 природна
 - 4.2 насилна
5. Знаци на смртта:
 - 5.1 Рани знаци на смрт(несигурни,веројатни)
 - 5.2 Доцни знаци на смрт(сигурни)
6. Време на настанување на смртта
 - 6.1 суправитални реакции
 - 6.2 рани и доцни знаци на смрт
7. Преглед на медицинска документација и нејзина искористливост
8. Согледување на причинско-последична врска помеѓу повреди и заболување
9. Начин на вршење на телесен преглед и методи
10. Стандарди наведени во КЗЗ и ЗЗЗ како и меѓународни стандарди (за индикации за судско-анатомско медицинско утврдување и диференцирање на природна од неприродна смрт

11. Механизми на насилно оштетување на здравствјето и животот
 - 11.1 механички повреди
 - 11.2 физички повреди
 - 11.3 асфитични повреди
 - 11.4 хемиски повреди
 - 11.5 Нутритивни и психички повреди

12. Кривично правен аспект
 - 12.1 несовесно лекување
 - 12.2 лекарска грешка
 - 12.3 злофат и несреќен случај
 - 12.5 убиство
 - 12.5 самоубиство
 - 12.6 диференцирање помеѓу компликации и последици

13. Обезбедување и заштита на материјални докази на лице место

14. Практичен дел на обука :
 - 14.1 Пасивно учество во увид на лице место
 - 14.2 Пасивно учество во составување на секционен записник и извештаи од спроведени анализи
 - 14.3 Присуство на најмалку 50 обдукции од различни механички и други повредувања во контекст на настанување на повредите

15. Обуката ќе се реализира во времетраење од 320 работни часа теоретска и практична настава .



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Делонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018195